

Познавачите на оваа област не ја исклучуваат можноста од поврзување со групи од Косово, кои ќе ја вршат валканата работа за групата на Алили; потоа да го осигураат патот кој им служи за шверц на релација Косово-Македонија и, трето, "Зјари" е најопасна група, бидејќи е водена од исламистички идеи, која во конфликтот 2001 година беше дел од муџахединската бригада во Кумановско-липковскиот регион.



МЕЃУАЛБАНСКИ ПРЕСМЕТКИ ПОРАДИ "ПАТРИОТСКИ ПОБУДИ"



Пишува: Венцо ДОНЕВ

"ЗЈАРИ"

Е СКЛОНА КОН УРБ КОСОВСКИ ЕГЗ

По апсењето на Џејми Шеј можеше да се очекува дека ќе се случи инцидент, бидејќи заканата на Заим Алили, алијас командант Туши, не може да биде случаен, тврдеа познавачите на безбедносните прилики во тој крај, но и на Туши. Тие прогнозираа дека во најмала рака ќе има киднапирање на полицаец, но отидоа на поекстремна варијанта - убија полицаец, а двајца ранија. Алили "дебело" бил "загазен" со криминални активности, но обично ги остварувал своите намери. Како таков е окарактеризиран од безбедносните служби за време на конфликтот во 2001 година. При апсењето на Џејми Шеј на 2 септември, тој им се закани на премиерот Груевски и на министерката за внатрешни работи Јанкуловска дека, доколку не го ослободат Џемаил Исеини за 48 часа, тој нив ќе ги фати, а на Мендух Тачи, Рефет Елмази и на неговите

"кодоши" им порача дека ќе ги убие. За таа цел ќе ги мобилизирал своите борци од ОНА за да ги убијат Тачи и Елмази, од патриотска побуда, и порачал дека нема да бидат осудени според албанските канони.

ТРОЈЦА ЗАГИНАТИ

Во инцидентот на влезот од кумановското село Ваксинце загинаа три лица, а тројца беа ранети. Во престрелката меѓу полицијата и напаѓачите загинаа командирот на полицијата во селото Матејче, Фатмир Алили, и ваксинчаните Скендер Халили и Џеладин Исеини а, пак, полицајците Јанче Китанов и Слаѓан Костовски, како и Заим Халими од Ваксинце се ранети. Убиени се напаѓачите Џеладин Исеини, брат, и Скендер Халили, внук на Џејми Шеј. По инцидентот ранетиот напаѓач Заим Ха-

лили побегнал на Косово и таму побарал помош во болница, што е потврдено и од косовските власти.

Според полициска информација, тројца полицајци од станицата во Матејче, заедно со нивниот командир, спроведувале редовна контрола во околината на Ваксинце, кога на патот пред селото се разминале со друго возило. Откако возилото ја поминало полициската патрола, запрело и се вратило назад. Во моментот кога застанале до полициското возило, отвориле оган од автоматско оружје. На тоа веднаш возвратиле полицајците.

Наши извори велат дека полицијата сакала да го уапси Алили откако јавно се закани дека ќе преземе терористички акции за ликвидации. Напред одело возилото на полицајците од Матејче, кое било пресретнато од возилото на Заим Алили, при што веднаш почнале да пукаат, но набрзо пристиг-

КОМАНДИРОТ Е УБИЕН ОД КРИМИНАЛЦИ



Бесим Догани од ДПА изјави дека полицаецот бил убиен од позната криминална група, која сака да ја дестабилизира борбата на ДПА и на Владата за декриминализација на албанското општество во Македонија.

Не се работело за контрола туку за редовна обиколка на теренот кога полицајците биле до-чекани од криминалната група.

"Овој обид само уште повеќе ќе ја засили борбата на ДПА и на Владата против крими-налот", порача Догани.

"Она што се случи во Ваксин-це е резултат на

лошо менаџирање од страна на Вла-дата. Вакви ситуации имало и кога ние бевме на власт и ги решававме со политички средства. Ситуацијата на теренот не е токму таква како што тврди Владата и тоа денес се докажа", изјави Рафиз Алити од Демократската унија за интеграција.



нале "алфите" кои ја следеле претход-ницата. Всушност, тие се пресметале со напаѓачите затоа што полицајците биле опсипани со куршуми и немале време да се спротивстават.

Министерката Јанкуловска направи грешка што се појави на собраниската расправа за овој случај, затоа што увидот сè уште не беше завршен. Како резултат на ова следуваа конфузни одговори, кои за опозицијата беа знак дека нешто не било како што треба, па побараа нејзина политичка одговор-ност. Познавачите на безбедносните политики велат дека министерот е за политика а не да биде полицаец, би-дејќи за тоа има одговорни и стручни лица.

ДЕЛ ОД МУЏАХЕДИНСКА БРИГАДА

Заим Алили е припадник на АНА, кој е лојален на Гафур Адиле. Тој е член на групата "Зјари", што значи оган, а брои петнаесеттина луѓе, која оперира на територијата на Лојане, Ваксинце и

АН ТЕРОРИЗМ СО ЕКУТОРИ

СЕЧЕЊЕ ВО КОРЕН

Настанот кој се случи во Слупчане, според сите проценки, се работи за освета, затоа што т.н. командант Џејми Шеј беше уапсен. Мислам дека целата ситуација, заканиите кои беа дадени дека ќе се осветат за неговото апсење треба многу сериозно да се сфатат и да се преземат енергични мерки против сите оние кои јавно упатуваат вакви закани. Бидејќи ако не се преземат мерки, тие по одредено време ќе сакаат таквите закани и да ги реализираат. Не може да зборуваме за настан кој може да ја дестабилизира Македонија туку се работи за класично криминален настан, кој треба да го решаваат државните органи, вели поранешниот министер за внатрешни работи, Павле Трајанов, порачувајќи дека државата не треба да покаже колебливост, дека може со нив да се најде и друго решение, да се преговара итн. Бидејќи тие сега се мали групи, немаат политички барања, немаат политичка поддршка, барем не јавна од политичките партии, уште помалку можеме да зборуваме за меѓународна поддршка од меѓународни центри.

на Танушевци. Туши раководи со криминално-терористичка група, која шверцува лесно оружје и акцизна стока преку Лојане. УНМИК има соз-нанија, велат безбедносни извори, дека оваа група шверцува оружје во Македонија од Косово, како пиштоли, калашњикови и слично.

Бидејќи има жртви, претпоставките се дека уште ќе има меѓуалбански пресметки. Не се исклучуваат напади на други институционални објекти, односно дека има елементи на урбан тероризам, затоа што овие елементи се забележани во ТЦ "Мавровка" во Скопје.

Познавачите на оваа област не ја исклучуваат можноста од поврзување со групи од Косово, кои ќе ја вршат валканата работа за групата на Алили; потоа да го осигураат патот кој им служи за шверц на релација Косово-Македонија и, трето, "Зјари" е најопасна група, бидејќи е водена од исламистички идеи, која во конфликтот во 2001 година беше дел од муџахединската бригада во Кумановско-липковскиот регион.